



ЕКОНОМИЈА БИЗНИС

Година IX, бр. 98, февруари 2006 • СПИСАНИЕ ЗА ТЕОРИЈА И ПРАКТИКА

Д-р Гордана Витанова
Бетјана Јалеска, Дипл. ек.
ПАЗАР НА ПАРИ

Војислав Бислимовски
прв генерален директор на МБРР
МАКЕДОНСКАТА БАНКА ЗА ПОДРШКА НА
РАЗВОЈОТ - БАНКА ВО ФУНКЦИЈА НА
РАЗВОЈОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Д-р Силвана Шикарска-Пашовска
ДИВИДЕНДНАТА ПОЛИТИКА И
ПОЛИТИКАТА НА ДИНАМИЧЕН
СТОПАНСКИ РАЗВИТОК

М-р Наташа Трајкова
ДЕЗИНТЕГРАЦИЈАТА НА БАЛКАНОТ -
ВОВЕД ВО НОВА ИНТЕГРАЦИЈА НА РЕГИОНОТ

Борис Чаловски
ЗАПАДЕН БАЛКАН -
ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА
ВИРТУЕЛНА ЗОНА НА
СЛОБODНА ТРГОВИЈА

МИКРО
БИЗНИС КРЕДИТ

- Без хипотека и залог
- Брза и лесна процедура
- Најниски месечни рати
- Без конкретна намена

ISSN 1409-6781



9 771409 678008



СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ
членка на NBG групацијата

Во овој број:

Д-р Гордана Витанова	
Татјана Талеска	
ПАЗАР НА ПАРИ	6
Војислав Бислимовски	
МАКЕДОНСКА БАНКА ЗА ПОДРШКА	
НА РАЗВОЈОТ - БАНКА ВО ФУНКЦИЈА	
НА РАЗВОЈОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 10	
Проф. д-р Тихомир Јовановски	
ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТНА	
ФИНАНСИСКИОТ ПАЗАР II	13
Д-р Силвана Шиклеска - Пашовска	
ДИВИДЕНДНАТА ПОЛИТИКА И	
ПОЛИТИКАТА НА ДИНАМИЧЕН	
СТОПАНСКИ РАЗВИТОК	17
М-р Наташа Трајкова	
ДЕЗИНТЕГРАЦИЈАТА НА БАЛКАНОТ	
- ВОВЕД ВО НОВА ИНТЕГРАЦИЈА	
НА РЕГИОНОТ?	19

Борис Чаловски	
ЗАПАДЕН БАЛКАН - ЈУГОИСТОЧНА	
ЕВРОПА ВИРТУЕУЛНА ЗОНА НА	
СЛОБODНА ТРГОВИЈА	25
Сузана Макрешанска	
ФИСКАЛНАТА ПОЛИТИКА ВО	
УЛОГА НА СТАБИЛИЗАТОР III	31
Зоран Темелков	
ПРОМЕНите ВО СУПЕРВИЗИЈАТА	
ВО БАНКАРСКАТА ИНДУСТРИЈА	
ПОД ВЛИЈАНИЕ НА БАЗЕЛ I	
БАЗЕЛ II СПОГОДБАТА I	34
Драги Аргировски	
МЕЃУНАРОДЕН САЕМ МЕБЕЛ 2006	
НАД ТРИ ДЕЦЕНИИ ТРАДИЦИЈА	
И РАЗВОЈ	36
БЕРЗАНСКИ БАРОМЕТАР	37
СТАТИСТИЧКО КАТЧЕ	40
БИЗНИСОТ ОВОЈ МЕСЕЦ	42

Издавач (Editor): "ЕУРО-МАК-КОМПАНИ"ДОО- СКОПЈЕ

Издавачки совет: д-р Глигор Бишиев (председател), Андреја Јосифовски, Доне Таневски, д-р Драголуб Арсовски, Катерина Даскаловска, м-р Марјан Бојацев, м-р Најенко Пойоски, Ристо Гуцков, д-р Рубинчо Заревски, д-р Тихомир Јовановски, Трајче Мукаешов, Трифун Костјовски.

Редакција (Editorial): Проф. д-р Тихомир Јовановски, д-р Андријана Ристеска, д-р Антонија Никифорова, д-р Брайислав Милошевиќ, Владимира Павлески, д-р Гордана Трајковска, д-р Гоце Виданова, д-р Гоце Гоцески, Данцила Шпереска, д-р Дејан Мицковиќ, д-р Димко Кокароски, Драги Арѓироски, м-р Златко Вејтеровски, м-р Зоран Јовановски, д-р Зоран Јолески, д-р Зорница Божиновска, д-р Ирина Кикеркова, д-р Јован Пејковски, д-р Катерина Илиеска, д-р Јулијо Печијарески, Мира Тодорова, д-р Олга Графшика - Теменугова, м-р Пејтар Гошев, д-р Славица Роческа, д-р Софроние Миладиновски, д-р Таки Фили, д-р Тихомир Чирејанов, д-р Трајко Славески, д-р Шабан Превала.

Главен и одговорен уредник (Editor in Chief): Проф. д-р Тихомир Јовановски

Секретар (Secretary): Цветанка Виларова

Техничко уредување (Computer and technical processing): Еуро-Мак-Компани, Скопје

Печати (Printed): "ВИНСЕНТ ГРАФИКА" - Скопје

Адреса на редакцијата (Publishers address): ул. Црвена официјина б.б., 1000 Скопје

Телефон (Phone): 3211-915, 3211-864; **тел/факс (Phone/fax):** +389 (0)2/3119-218

Web: www.emc.com.mk **E-mail:** euromakcompany@hotmail.com

Единствен даночен број (ЕДВ): МК4030992257114

Жиро сметка (giro account): 300000001076348 Комерцијална банка Скопје

Девизна сметка: 40100-62016-1625730522-21808 Комерцијална банка Скопје

Годишна претплата: Денарска тарифа вредност 70 ЕУР, за европски земји 130 ЕУР, за прекуокеански земји 150 USD,
плюс 5% ДДВ.

Списанието се оданочува со повластена даночна стапка согласно членот 30 од Законот за данок на додадена вредност.
Носител на материјалните права е издавачот. Забрането е препечатување, копирање и умножување на написите или нивни делови без претходно обезбедена согласност од издавачот.

Погледете изнесени во објавените статии се на авторите на текстовите и не секогаш ги исказуваат погледите и ставовите на Редакцијата на "Економија и бизнис"

ЗОРАН ТЕМЕЛКОВ



1. Вовед

Како интернационални супервизорски стандарди Базелската Спогодба е за прв пат официјално претставена во доцните осумдесетти. Во наредните години овие стандарди се користат како основа за споредба од страна на националните супервизорски агенции и институции во банкарскиот сектор. Базел I стандардите ја воспоставија основата за барање за капитална адекватност врз основа на ризични пондери назначени на средства од одредена ризична класа. Потребата за нови стандарди се појавува во доцните деведесетти, во време кога се појавуваат голем број на банкарски кризи широк светот.

Новата Базелска Спогодба е заснована на три столба. Исто така овие стандарди нудат пософистириани и попречни методи кои што ќе бидат во состојба да се соочат со промените во банкарската индустрија, како и со новите финансиски инструменти кои не се земени во предвид во старите стандарди.

2. Поделба на Базел стандардите (историски поглед)

Според Jakarta Post (2004) потребата за нови (Базел II) супервизорски стандарди е последица од недостатоците на Базел I стандардите поради кои што почнува да слабее супервизијата на банките. Исто така Jakarta Post (2004) го потенцира фактот дека поради ниското исполнување и застареност на супервизорските стандарди, банките имаат можност да извршуваат нелегални активности, кое што доведуваат до затварање односно ликвидација на банките. Ова е подржано со фактот дека Базел II е фокусиран на методите за про-

ПРОМЕННИТЕ ВО СУПЕРВИЗИЈАТА ВО БАНКАРСКАТА ИНДУСТРИЈА ПОД ВЛИЈАНИЕ НА БАЗЕЛ I И БАЗЕЛ II СПОГОДБАТА I

ценување на капитални барања заедно со регулаторно исполнување и политики за објавување на банките (Jorg, 2004; Bonte, 1999).

Исто така Kraussl (2003) потенцира дека еден од позначајните недостатоци на Базел I е неговата неспособност да инкорпорира одредени аспекти од финансиската теорија како што е Value at Risk (VaR) моделирањето. Неможноста на Базел I стандардите да се соочат и прилагодат на промените во финансискиот сектор започнува како резултат на ова ограничување комбинирано со финансиските иновации од кои што произлегла можноста за така наречен "regulatory capital arbitrage" (Kraussl, 2003).

Друга критика на Базел I е дека при крајот на деведесеттите аналитичката способност на овој Акорд, земајќи го во предвид кофициентот на капитална адекватност за развиените економии, резултира во донесување на погрешни заклучоци во врска со банката (Kraussl, 2003). На пример голем број на банки кои што работат во развиени пазари објавиле успешен кофициент на капитална адекватност непосредно пред почетокот на кризите (Estrella et al, 2000). Во продолжение Kraussl (2003) истакнува дека ризично пондерираната структура составена од четири кошници е исто така критицирана како структура која е премногу "проста" во нејзината основа, земајќи ја во предвид можната опасност од лоши побарувања.

Причини кои што допридонеле за модифицирање на Базел стандардите се претставени во анекс 1. Табелата презентирана од страна на Базелскиот Комитет (2004) ги набројува главните фактори кои што се одговорни за настанување на банкарските кризи во периодот 1991 – 2000, во G-10 земји. Анализирајќи ги овие фактори може да се

забележи дека кредитниот ризик (credit risk) како фактор е присутен во сите кризи (освен во Barings и Herstatt). Други позначајни фактори кои што допридонеле за појавувањето на одредени кризи биле: слаба регулација, оперативен и пазарен ризик. Содруги зборови, 11 од вкупно 13 кризи потикнале промени во супервизорскиот процес.

Пример за потребата за нов Базелски Акорд е претставена во последната колона од табелата. Имено, фактори одговорни за кризите кои што настанале во периодот 1998 – 2000 во САД се: кредитен ризик и оперативен ризик. Bonte (1999) потенцира дека сите кризи во G-10 земјите се причина за појавување на потребата за развивање на нови пософистириани стандарди.

3. Базел I стандарди

Со одлуката на Базелскиот Комитет, банкарскиот капитал е поделен во два слоја, Tier 1 и Tier 2 (BCBS, 1988; BCBS, 2003). Капиталната база на банката треба да е составена од најмалку 50% од Tier 1 капитал (составен од основниот капитал на банката и објавените резерви) и дополнителен, Tier 2, капитал со максимален износ еднаков на основниот капитал на банката (BCBS, 2003).

Основниот капитал на банката заедно со објавените резерви е единствената компонента која што е интернационално препознатлива. Исто така основниот капитал на банката е објавен и во извештаите наменети за јавноста, врз основа на што пазарот подготвува анализа за капиталната адекватност на банката. За таа цел Базелскиот Комитет ја потенцира посебната важност на Tier 1 капиталот (BCBS, 1988).

За разлика од основниот капитал, дополнителен капитал е составен од повеќе компоненти: необјавени ре-

зерви, ревалоризациони резерви, општи провизии/резерви за загуби настаници од ненаплатени кредити, хибриден капитални инструменти, и субординирани обврски. Под необјавени резерви како дел од дополнителниот капитал се подразбираат резерви што се пренесуваат низ извештаите за биланс на успех и исто така резерви кои што се одобрени од националното супервизорско тело. Пресметувањето на овие резерви зависи индивидуално од легалните и сметководствени стандарди на секоја земја.

Бидејќи во некои земји сметководствените стандарди дозволуваат ревалоризација на активата со цел да се презентира моменталната вредност на активата, односно на основните средства на банката, ревалоризационите резерви треба да бидат вклучени во капиталната база на банката. Ревалоризација може да биде изготвена преку официјална ревалоризирање пренесено низ финансиските извештаи на банката или како додаток на капиталот од скриени (прикриени) вредности кои потекнуваат од активата која е во форма на капитални вложувања заведени според нивната нето основа (книговодствена вредност на капиталните вложувања). Општи провизии/резерви за загуби настаници од ненаплатени кредити, целта на овие резерви е да поддржат потенцијални загуби и истовремено да асистираат во идни одливи. Бидејќи овие резерви се назначени за посебни компоненти во активата и немаат одговорност за намалување во проценката на конкретни средства, тие се вклучени во Tier 2 капиталот. Одстапувања ќе бидат направени само за резервите за провизии кои што се одобрени за случаи каде што е намалена (impaired) вредноста на индивидуални средства (BCBS, 1988).

Групата 'хибридни капитални инструменти' како дел од дополнителниот капитал ги зема во предвид капиталните инструменти кои што поседуваат мешани карактеристики помеѓу обврски и капитал. Меѓутоа овие финансиски инструменти се сметаат како дел од Tier 2 капитал се додека се во состојба да ги покриваат загубите на банката и при тоа да не иницираат ликвидација на банката. За капиталната ка-

тегорија 'субординирани обврски' е одлучено (од страна на Базелскиот Комитет) дека субординирани обврски со рок на доспевање повеќе од пет години може да бидат вклучени во капиталната база. Причина за вклучување на овие обврски во капиталната база се нејзините недостатоци. Имено, фиксираната дата на доспевање и ограничувањето за поддршка на загуби на банката во ситуации кога не е објавена ликвидација на истата. За да се процени ризично пондерираниот кофициент на адекватност на капиталот, одредени исклучуващи од капиталната база треба да се земат во предвид. Имено, 'goodwill' е исклучен од Tier 1 капитал заедно со инвестиции во ограноци (subsidiaries) кои што извршуваат банкраски и финансиски активности кои што не се вклучени во националните системи (BCBS, 1988). Главна причина за поведувањето на ризичен пондериран кофициент во рамката на Базел 1 стандардите за пресметување на минималните капитални барања, е резултат од предностите што овој метод ги има споредено со други методи (како што е на пример таканаречениот gearing ratio). Една од овие предности е можноста што овој метод ја овозможува за полесно споредување на финансиските системи во случај кога нивната структура се разликува. Друга предност на ризично пондерираниот кофициент е неговата особина за полесно интегрирање на вон билансни позиции (Lastra, 2004).

Земајќи го во предвид country transfer risk, првенствено две методи се земени во предвид за негово одредување. Првиот метод е заснован на подделка помеѓу побарувања од домашни и странски институции. Проблемот е тоа што овој метод не го зема во предвид фактот дека овој ризик е различен за секоја земја. Исто така овој вид на по-

делба не ја зема во предвид интернационалната интеграција на финансиски пазари. Вториот метод (воедно и усвоен во рамките на Базел I) е базиран врз поделба на земјите во групи врз основа на нивниот кредитен рејтинг.

Супервизорското тело има привилегија да назначи прифатлив пондер за побарувања издадени од претпријатија од домашниот јавен сектор (PSE). Единственото ограничување поставено од страна на Базелскиот Комитет е дека назначените пондери мора да бидат 0%, 10%, 20% од 50% за домашни PSE и 20% пондер за PSE кои се ситуирани во земји членки на OECD. Што се однесува до државните компании, тие ќе бидат носители на 100% пондер. Целта на ова е да се спречи појавувањето на било каква конкурентна разлика помеѓу компаниите од државниот и приватниот сектор. Земајќи ги во предвид залозите, Базел 1 стандардите посочуваат дека ограничено признавање постои за залог кои што е осигуран наспрема парични средства или хартии од вредност издадени од странат на владите на OECD земјите. На заеми кои што не се целосно осигурани со овие средства ке им биде доделен пондер само за тој дел од заемот кој што е осигуран со залог. Заеми осигурани од странат на банка која не е членка на OECD ќе добија пондер од 20% во случај кога оригиналната трансакција има рок на доспевање помалку од една година.

Според Базелскиот Комитет 50% пондер е назначен за заеми кои што се поддржани (осигурани) со хипотека. Меѓутоа треба да се има во предвид дека пондер од 50% нема да биде доделен на кредити издадени на бизниси кои што се бават со шпекултивна изградба и развивање на имоти.

Продолжува

